

ПРИСТАПНИЦА

Деловоден бр.: _____

Датум: _____

Бр. на регион: _____

Трговско друштво: _____

Адреса: _____

Град: _____

Контакт лице: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Мобилен: _____

Е-маил: _____

Веб страна: _____

ВОЗЕН ПАРК

	Регистрација на влекачи	Вид на полуприколка (церада/шлепер, церада/приколичар, ладилник, цистерна, кипер, автовоз, фургон, контејнерка)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

По своја волја и слободен избор пристапувам во Асоцијацијата на здруженија на работодавачите на превозните трговски друштва на Република Македонија МАКАМ-ТРАНС Скопје.

Се обврзувам да ги почитувам сите одлуки донесени врз основа на Статутот на организацијата.

МАКАМ-ТРАНС

ЧЛЕНКА

М.П.

М.П.

**АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ ТРГОВСКИ ДРУШТВА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МАКАМ-ТРАНС**

www.makamtrans.org.mk „Асном бр.64/1“ 1000, Скопје 02/ 2551 057

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје С-ка: 210066450620157 / Прокредит Банка АД Скопје С-ка: 380776951600180



Согласно Вашето барање за докажување на репрезентативност на оддел кои услови произлегуваат од Законот за работни односи Ви ги доставуваме следниве податоци

Назив на правното лице.....

Место:

Број на вработени во редовен работен однос:

Шифра на дејност:

Број на деловен субјект- ЕМБС:

Даночен број - ЕДБС:

Дата:

М.П

Потпис:

**АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ ТРГОВСКИ ДРУШТВА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МАКАМ-ТРАНС**

www.makamtrans.org.mk „Асном бр.64/1“ 1000, Скопје 02/ 2551 057

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје С-ка: 210066450620157 / Прокредит Банка АД Скопје С-ка: 380776951600180